

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 1

Среда, 15 јануари 2020 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### Содржина

#### Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
1. <b>Одлука</b> за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели ГП 24.4, ГП 24.5 и ГП 24.6 (КП 7654/1; КП 7654/4 и КП 7654/5) КО Струмица .....	2	2. <b>Решение</b> за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели ГП 24.4, ГП 24.5 и ГП 24.6 (КП 7654/1; КП 7654/4 и КП 7654/5) КО Струмица .....	2

#### Сектор за урбанизам и комунални работи

3. <b>Јавна објава</b> по одобрение за градење на КП бр. 88 КО Струмица .....	3	5. <b>Јавна објава</b> по одобрение за градење на КП бр. 4755/1 КО Струмица .....	4
4. <b>Јавна објава</b> по одобрение за градење на КП бр. 2230/3 КО Добрејци .....	3		

-----

**1.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**

**за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели ГП 24.4, ГП 24.5 и ГП 24.6 (КП 7654/1; КП 7654/4 и КП 7654/5) КО Струмица**

**Член 1**

Се организира јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели ГП 24.4, ГП 24.5 и ГП 24.6 (КП 7654/1; КП 7654/4 и КП 7654/5) КО Струмица, со површина од 80363,4м<sup>2</sup> кој граничи:

- од северната страна со КП бр. 7654/10 и КП бр. 7654/12;
- од источната страна со ул. „Климент Охридски“;
- од западната страна со бул. „Маршал Тито“; и
- од јужната страна со ул. „Новопланирана 1“ од блок 24 и КП бр. 7654/9.

**Член 2**

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

**Член 3**

Јавната анкета ќе трае од 21.01.2020 година до 27.01.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 22.01.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бр.34.

**Член 4**

АУП за ГП 24.4, ГП 24.5 и ГП 24.6 (КП 7654/1; КП 7654/4 и КП 7654/5) КО Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бр.34.

**Член 5**

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

**Член 6**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-173/2  
14.01.2020 год.  
Струмица

Општина Струмица  
Градоначалник  
Коста Јаневски с.р.

.....

**2.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**

**за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели ГП 24.4, ГП 24.5 и ГП 24.6 (КП 7654/1; КП 7654/4 и КП 7654/5) КО Струмица**

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели ГП 24.4, ГП 24.5 и ГП 24.6 (КП 7654/1; КП 7654/4 и КП 7654/5) КО Струмица, со површина од 80363,4м<sup>2</sup> во состав:



**5.**

Врз основа на член 84 став 1, 3 и 4 и член 86 став 1 и 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15 ), Секторот за урбанизам и комунални работи при Општина Струмица, доставува:

**Ј а в н а о б ј а в а**

Секторот за урбанизам и комунални работи при општина Струмица, објавува дека на барање на инвеститорот Шајкаров Стојан од с. Дражево, му е издадено Одобрение за реконструкција и надградба на станбена куќа од втора категорија со катност П+2 на ул. Караорман на КП бр. 4755/1 во КО Струмица, заведено под УП 1 бр. 20-559 од 26.11.2019 год.

Кицев Митко, како непосреден сосед на КП бр. 4755/1 во КО Струмица, на адресата добиена од АКН е известен за издаденото одобрение, но со оглед дека истиот е преселен на непозната адреса,

известувањето се врши преку оваа Јавна објава за негово запознавање.

Доколку Кицев Митко, не се јави или не назначи полномошник во законски утвдениот рок, со оваа Јавна објава ќе се смета дека известувањето е извршено со уредна достава и евентуалните последици ќе ги сноси сам.

Известувањето преку Јавната објава се смета дека е извршено по истекот на 10 дена од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр. 20-52/1  
15.01.2020 год.  
С т р у м и ц а

Сектор за урбанизам и  
комунални работи  
Раководител,  
Софија Ристова с.р